

ДОГОВОР

Склучен помеѓу :

1. Општина Кочани, со седиште на ул. „Раде Кратовче“ бр.1 Кочани, застапувана од Градоначалникот на Општина Кочани, Николчо Илијев, во својство на одговорно лице на Договорниот орган (во понатамошниот текст : **Купувач**) и

2. Друштво за информатички инженеринг НЕОКОМ АД увоз-извоз Скопје, со седиште на бул. "Кузман Јосифовски Питу" бр.15, Скопје, со ДБ: МК4030993101002, ЕМБС: 4139895, жиро с-ка 300000001718197, депонент на Комерцијална банка АД Скопје, застапувано од Управителот Владислав Попов, (во понатамошниот текст: **Продавач**).

Предмет на договорот

Член 1

Предмет на овој договор е:

Набавка на ИТ системи-сервери

Предметот на набавка од овој член детално е опишан во техничката спецификација, составен дел на тендерската документација бр.05-170/3 од 28.01.2019 год., за спроведување на Постапка со барање за прибирање на понуди со објавување на оглас бр.05-170/4/2019 на ЕСЈН, постапка која се спроведува во електронска форма и завршува со е-Аукција на ЕСЈН, како последна фаза за доделување на договорот за конкретната јавна набавка, а врз основа на Одлука за јавна набавка бр.05-170/2 од 25.01.2019 год.

Вредност на Договорот

Член 2

Продавачот, стоките наведени во чл.1 од овој Договор, ќе ги испорача за вкупна цена од **796.406,00 денари без пресметан данок на додадена вредност**, согласно резултатите од е-аукцијата.

Данокот на додадена вредност на износот од ст.1 на овој член изнесува **39.820,3 денари** или **вкупната вредност на Договорот за јавната набавка со вклучен ДДВ од 5 % изнесува: 836.226,3 денари.**

Во согласност со Извештајот од е-аукција генериран на ЕСЈН единечните цени се намалени за 39,5833 % во однос првично понудената цена и истите се опишани во табелата подолу:

Бр.	Стока	Производител	Марка и модел
1.	ИТ систем-сервер	HPE	ProLiant DL360 Gen10

	1	2	3	4	5	6
Бр.	Стока	единица мерка	количина	единечна цена без ДДВ	вкупна цена без ДДВ (3 * 4)	ДДВ %
1.	ИТ систем-сервер	бр.	2	398.203,00	796.406,00	5 %
Вкупна цена без ДДВ					796.406,00	

Не се предвидува корекција на цените, односно цените искажани во понудата на Продавачот ќе бидат фиксни за целото времетраење на договорот за јавна набавка, освен ако корекцијата оди во надолна линија.

Начин, услови и рок на плаќање

Член 3

Плаќањето ќе биде во рок од 60 / шеесет / дена, сметано од денот на доставување на фактура со испратница во архивата на Купувачот, согласно писмената нарачка од Договорниот орган и единечните цени без ДДВ, дефинирани во чл.2 од овој Договор. ДДВ при изготвувањето на фактурата ќе биде изразен посебно.

Динамика и начин на испорака на стоката/те

Член 4

Договорот ќе се изврши по нарачка од задолжено/овластено лице кај Купувачот.

Продавачот е должен да ги испорача нарачаните стоки согласно техничката спецификација и неговата техничка понуда во рок од максимум 10 /десет/ дена сметано од денот на добиена нарачка / писмена, електронска / од задолженото/овластено лице кај Купувачот, во зависност од потребите на Купувачот, франко-зграда на Општина Кочани.

Опремата треба да биде нова, фабрички склопена, а прво отворање на опремата и нејзина инсталација да биде во просториите на Договорниот орган.

Договорна казна за задоцнување или неисполнување на договорот

Член 5

Во случај на доцнење со испораката на стоката од страна на Продавачот, Купувачот има право на надомест на штета и договорна казна.

Договорната казна се определува во висина од 1 % /процент/ од вредноста на неиспорачаната стока за секој започнат ден задоцнување, за првите два дена, односно 0,5 % /проценти/ за секој нареден ден задоцнување, но не повеќе од 10 % од вредноста на неиспорачаната стока/и.

Купувачот не може да бара договорна казна поради задоцнување ако го примил исполнувањето на обврската, а без одлагање не му соопштил на Продавачот дека го задржува своето право на договорна казна.

Квантитативна и квалитативна контрола

Член 6

Квалитативен и квантитативен прием на стоката од член 1 од овој Договор врши Купувачот, со документ (испратница) потпишана од двете договорни страни.

Во текот на примопредавањето на стоката се утврдува квалитетот и квантитетот на испорачаниот вид и количина на стоката.

Гаранцијата на понудената стока, треба да изнесува 3 години, со тоа што Продавачот е должен сета документација за квалитетот и гаранциите на производителот, заедно со упатствата за употреба, да ги прибави и да му ги предаде на Договорниот орган при испорака на стоката.

Продавачот е должен за испорачаната опрема да достави Упатство за нејзино користење на македонски јазик.

Одговорност за недостатоците

Член 7

Продавачот одговара за материјалните недостатоци на стоката/те што таа/ие ги имала/е во моментот на преминувањето на ризикот врз Купувачот, без оглед дали тоа му било познато.

Продавачот одговара и за оние материјални недостатоци што ќе се појават по преминувањето на ризикот врз Купувачот ако се последица од причина што постоела пред тоа.

Незначителниот материјален недостаток не се зема предвид.

Член 8

Недостаток постои:

- 1) ако стоката/те ги нема потребните својства за нејзина редовна употреба или за промет;
- 2) ако стоката/те ги нема потребните својства за особената употреба за која ја набавува Купувачот, а која му била позната на Продавачот или морала да му биде позната;
- 3) ако стоката/те ги нема својствата и одликите што се изречно или премолчно договорени, односно пропишани, и
- 4) Продавачот предал стока/и која не е соодветна на техничките спецификации прифатени од негова страна.

Член 9

Купувачот е должен примената стока/и на вообичаен начин да ја прегледа или да ја даде на преглед, штом тоа според редовниот тек на работите е можно и за видливите недостатоци да го извести Продавачот во рок од осум дена.

Кога прегледот е извршен во присуство на двете страни, Купувачот е должен своите забелешки поради видливите недостатоци да му ги соопшти на Продавачот веднаш, инаку го губи правото што му припаѓа врз таа основа.

Член 10

Кога по приемот на стоката/те од страна на Купувачот ќе се покаже дека стоката/те има некој недостаток што не можел да се открие со вообичаениот преглед при нејзиното преземање (скриен недостаток), Купувачот е должен, под закана на губење на правото, за тој недостаток да го извести Продавачот во рок од осум дена, сметајќи од денот кога го открил недостатокот.

Продавачот не одговара за недостатоците што ќе се покажат откако ќе изминат шест месеци од предавањето на стоката/те.

Член 11

Купувачот не го губи правото да се повика на некој недостаток и кога не ја извршил својата обврска стоката/те да ја прегледа без одлагање, или обврската во определениот рок да го извести Продавачот за постоењето на недостатокот, како и кога недостатокот се покажал дури по истекот на шест месеци од предавањето на стоката/те, ако тој недостаток му бил познат на Продавачот или не можел да му остане непознат.

Член 12

Купувачот кој навремено и уредно го известил Продавачот за недостатокот може:

- 1) да бара од Продавачот да го отстрани недостатокот или да му предаде друга стока/и без недостаток (исполнување на договорот) и
- 2) да изјави дека го раскинува договорот.

Во секој од овие случаи Купувачот има право и на надомест на штетата. Покрај тоа и независно од тоа, Продавачот му одговара на Купувачот и за штетата што овој поради недостаток на стоката/те ја претрпел на другите свои добра и тоа според општите правила за одговорноста за штета.

Член 13

Купувачот може да го раскине договорот само ако претходно му оставил на Продавачот дополнителен примерен рок од 3 /три/ дена за исполнување на договорот.

Купувачот може да го раскине договорот и без оставање на дополнителен рок ако Продавачот, по известувањето за недостатоците, му соопштил дека нема да го исполни договорот, или ако од околностите на конкретниот случај очигледно произлегува дека Продавачот не ќе може да го исполни договорот ни во дополнителниот рок.

Член 14

Ако Продавачот во дополнителниот рок не го исполни договорот, тој се раскинува според самиот закон, но Купувачот може да го одржи ако без одлагање му изјави на Продавачот дека договорот го одржува во сила.

Член 15

Кога само дел од предадената стока/и има недостатоци, или кога е предаден само дел од предметот, односно помало количество од договореното, Купувачот може да го раскине договорот во смисла на претходните членови само во поглед на делот што има недостатоци, или само во поглед на делот или количеството што недостига.

Купувачот може да го раскине целиот договор само ако договореното количество или предадената стока сочинува целина, или ако Купувачот инаку има оправдан интерес да ја прими договорената стока или количество во целост.

Член 16

Раскинувањето на договорот поради недостаток на стоката/те произведува исти дејства како и раскинувањето на двостраните договори поради неисполнување.

Купувачот му должи на Продавачот надомест за користа од стоката/те и кога му е невозможно да го врати целиот или еден негов дел, а договорот е сепак раскинат.

Решавање на спорови

Член 17

Сите евентуални спорови и недоразбирања кои би произлегле од овој Договор, договорните страни ќе ги решаваат во духот на добрите деловни обичаи со меѓусебно договарање.

Член 18

Доколку евентуалните спорови не можат да се решат согласно со чл.17 од овој Договор, истите ќе ги решава стварно и месно надлежен суд.

Услови за прекинување или раскинување на договорот

Член 19

Кога една од договорните страна не ќе ја исполни својата обврска, другата договорна страна, може да бара исполнувањето на обврските или да го раскине договорот, а во секој случај има право на надомест на штетата.

Член 20

Кога една од договорните страна не ќе ја исполни својата обврска во определениот рок, другата договорна страна, ќе и остави примерен дополнителен рок од 3/три/ дена за исполнување на обврската.

Ако договорните страна која не ја исполнила својата обврска во определениот рок, не ја исполни обврската ни во дополнителниот рок, другата договорна страна, може да го раскине договорот.

Член 21

Купувачот може да го раскине договорот и без да му остави на Продавачот, дополнителен рок за исполнување ако од неговото однесување произлегува дека тој нема да ја изврши својата обврска ниту во дополнителниот рок.

Член 22

Кога пред истекот на рокот за исполнување на обврската е очигледно дека едната договорна страна нема да ја исполни својата обврска од договорот, другата страна може да го раскине договорот и да бара надомест на штетата.

Член 23

Договорната страна која поради неисполнување на договорните обврски го раскинува договорот, должна е тоа да и го соопшти на другата договорна страна без одлагање.

Член 24

Договорот не може да се раскине поради неисполнување на незначителен дел од обврската.

Член 25

Со раскинувањето на договорот двете договорни страни се ослободени од своите обврски, освен од обврската за надомест на евентуалната штета.

Ако една страна го извршила договорот целосно или делумно има право да и се врати она што го дала.

Ако двете страни имаат право да бараат враќање на даденото, заемните враќања се вршат според правилата за извршувањето на двостраните договори.

Секоја страна и должи на другата надомест за користа што во меѓувреме ја имала од она што е должна да го врати, односно да го надомести.

Страната што враќа пари е должна да плати затезна камата од денот кога примила исплата.

Член 26

Ако по склучувањето на договорот настапат околности што го отежнуваат исполнувањето на обврската на едната договорна страна или ако поради нив не може да се оствари целта на договорот, во таа мера што е очигледно дека договорот повеќе не им одговара на очекувањата на договорните страни и дека според општото мислење би било несправедливо, да се одржи во сила таков каков што е, страната на која и е отежнато исполнувањето на обврската, односно страната која што поради променетите околности неможе да ја оствари целта на договорот може да бара договорот да се раскине.

Раскинување на договор не може да се бара ако страната што се повикува на променетите околности била должна во време на склучувањето на договорот да ги земе предвид тие околности или можела да ги избегне или да ги совлада.

Страната која бара раскинување на договорот не може да се повикува на променетите околности што настапиле по истекот на рокот определен за исполнување на нејзината обврска. Договорот нема да се раскине ако другата страна понуди или се согласи соодветните услови од договорот да се изменат справедливо.

Ако изрече раскинување на договорот судот, на барање од другата страна, ќе ја обврзе страната што барала раскинување да и надомести на другата страна справедлив дел од штетата што ја трпи поради тоа.

Член 27

Страната што е овластена да бара поради променетите околности раскинување на договорот е должна за својата намера да бара раскинување на договорот, да ја извести другата страна штом дознала дека настапиле такви околности, а ако тоа не го сторила одговара за штетата што другата страна ја претрпела поради тоа што барањето благовремено не и било соопштено на време.

Времетраење на важноста на договорот

Член 28

Времетраењето на важноста на овој Договор претставува времето кога ќе бидат исполнети обврските кои што со овој Договор ги имаат превземено договорните страни, но не повеќе од 3 /три/ месеци, сметано од денот на потпишувањето на истиот, односно од денот на склучувањето на истиот.

/ вообичаено времетраење на договорот е времетраењето до конечната испорака на стоките/.

Завршни и општи одредби

Член 29

Договорните страни можат да ги дополнат и/или изменат одредбите од овој договор само спогодбено.

Договорната страна која бара измена и/или дополнување е должна своето барање до другата страна да го достави во писмена форма.

Одредбите од овој договор можат да се изменат и/или дополнат со склучување на Договорот за изменување и дополнување на основниот Договор.

Дополнувањата и измените на овој договор се важечки ако се направени во писмена форма и ако се потпишани од двете договорни страни, и се во согласност со Законот за јавните набавки.

Член 30

Овој Договор е составен во 6 (шест) еднакви примероци, од кои 4 /четири/ примерока за Купувачот, а 2 /два/ примерока за Продавачот и стапува на сила на денот на неговото потпишување од двете договорни страни.

За Продавачот
"НЕОКОМ" АД Скопје
Управител,



(Владислав Попов)

за Купувачот
Општина Кочани
Градоначалник,





(Николчо Илијев)

Прилог на овој Договор е техничката спецификација, составен дел на тендерската документација

Изработил: Соработник за поддршка и прибирање на документација за водење на постапки за јавни набавки-Татјана Крстова

Контролирал: Раководител на Одделение за ИКТ и ГИС – Зоран Христов





Техничка спецификација за Набавка на ИТ системи-сервери

Сервер со следниве минимални карактеристики

- Processor: Intel
- Processor family: Intel ® Xeon®
- Processor core available (minimum): 10, per processor
- Processor cache (minimum): 13.75 MB L3
- Processor (minimum): Intel ® Xeon® (10 core, 2.2 GHz, 13.75 MB, 85W)
- Processor number: 1 processor included
- Processor speed (minimum): 2.2 GHz
- Maximum memory: 768 GB
- Memory slots: 24 DIMM slots
- Memory type: DDR4 SmartMemory
- Memory, included: 16 GB (1x 16 GB) RDIMM
- NVDIMM capacity: 64 GB, 128 GB, 192 GB, 384 GB
- Included hard drives: 3x 1 TB, SATA 7.2K rpm SFF
- Hard drives: supports 8 SFF drives
- Optical drive: SATA DVD-RW Optical Drive
- Power supply type: 2 x 500W Flex Slot Platinum hot-plug power supply
- Expansion slots: 2 PCIe 3.0
- Network controller: 4x 1 GbE
- Storage controller: Smart Array Controller
- System fan features: 5 Hot-plug standard dual rotor redundant fans
- USB 3.0 Up to 5 total: 1 front, 2 rear, 2 internal + 1 optional USB 2.0 front
- MicroSD Slot: 1 MicroSD slot
- Graphics: Integrated video standard



Општина Кочани

Раде Кратовче бр.1 * 2300 Кочани * Македонија
тел. +389(0)33/274-001 * факс . +389(0)33/273-542
www.kocani.gov.mk info@kocani.gov.mk

- Video modes up to 1920 x 1200 @ 60 Hz (32 bpp)
- 16 MB Video Memory
- Form factor: 1U
- Operating system: Microsoft Windows 2016 (16 core) Standard – English with 80 User CAL

Industry Standard Compliance:

- ACPI 6.1 Compliant
- PCIe 3.0 Compliant
- WOL Support
- Microsoft® Logo certifications
- PXE Support
- USB 3.0 Compliant
- USB 2.0 Compliant (only on optional Universal Media Bay)
- SMBIOS 3.1
- UEFI 2.6 (Unified Extensible Firmware Interface Forum)
- Redfish API
- IPMI 2.0
- Secure Digital 4.0
- TPM 1.2 and 2.0 support
- Advanced Encryption Standard (AES)
- Triple Data Encryption Standard (3DES)
- SNMP v3
- TLS 1.2



Општина Кочани

Раде Кратовче бр.1 * 2300 Кочани * Македонија
тел. +389(0)33/274-001 * факс . +389(0)33/273-542
www.kocani.gov.mk info@kocani.gov.mk

• DMTF Systems Management Architecture for Server Hardware Command Line (SMASH CLP)

• Active Directory v1.0

• ASHRAE A3/A4

• Energy Star

Warranty (гаранција)

Минимум 3/3/3 year hardware warranty support (гаранција за делови/одржување/замена на лице место)

Количина: 2 броја

Спецификатор:
Систем инженер
Горан Јацевски

